



Лидерство и менаџмент

Цел на обуката

Целта на обуката е стекнување и/или подобрување на вештините за ефективно лидерство (водство) преку користење соодветни алатки и техники. По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да ги увидат разликите помеѓу менаџирање и лидерство; да се запознаат со поинакви лидерски стилови; препознаат лидерски стил кај себе и кај останатите; да применат соодветен лидерски стил во зависност од ситуацијата (ситуациско лидерство); да препознаат карактеристики според DISC димензии; да ги употребат научените лидерски вештини при работењето преку примена на алатките и инструменти и да го подобрат работењето во организацијата/институцијата; и друго.

Опфат –теми

- Што е лидерство? Што е менаџмент?
- Лидерство наспроти менаџмент
- Теории за лидерство
- Лидерски стилови
- Ситуациско лидерство - Модел и негова примена
- LASI инструмент и примена
- DISC – Модел на однесување
- Креирање ефективни тимови со употреба на DISC
- 8 димензии на лидерство
- Употреба на лидерски стил при комуникација со вработени; давање feedback (повратна информација) и друго
- Рецепти за ефективен лидер
- Друго

Целна група

Оваа обука е наменета за менаџери, раководители и други одговорни лица како и за сите оние кои сакаат да се стекнат со вештини за ефективно лидерство.

Методологија на работа

Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)

Секој учесник ќе има можност на крајот од обуката практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.

Материјали



ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси

Тел. 3246-041; 075 446-686

Е-пошта: esp@esp.com.mk; info@esp.com.mk

Адреса: ул. 9 Мај бр. 4, Скопје

www.esp.com.mk

Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневието. Материјалите ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

Времетраење

Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа.

По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:

тел. 3246-041; 075 446-686